



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како имател на информации, врз основа на член 20 став 1 алинеи 1 и 15<sup>1</sup>, од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 248/18, 27/19) и член 43 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 248/18), а согласно член 20 став 1, член 21 и член 27 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19) и член 88 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен карактер бр. 0305-231/4 од 16.12.2019 година, заведено под наш арх. бр.12-5410/1 од 16.12.2019 година, поднесено од барателот на информација Здружение на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК-Центар за европски стратегии” од Скопје, преку неговиот застапник / полномошник на ден 21.12.2019 година донесе:

РЕШЕНИЕ

**1. ПОЗИТИВНО СЕ ОДГОВАРА** на Барањето за пристап до информации од јавен бр. 0305-231/4 од 16.12.2019 година, заведено под наш арх. бр.12-5410/1 од 16.12.2019 година, од барателот на информација Здружение на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики “ЕВРОТИНК-Центар за европски стратегии” од Скопје, со кое се бара следната информација од јавен карактер: “Дали Вишиот управен суд донесе пресуди за тужбите на ГБЦ Комуникации, за кои првостепениот суд пресуди во полза на АВМУ?”.

**2. СЕ ОВОЗМОЖУВА ЦЕЛОСЕН ПРИСТАП** до бараната информација од јавен карактер, и тоа:

Против акти на Агенцијата донесени во управна постапка Друштвото за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ КОМУНИКАЦИ ДООЕЛ Штип до Управниот суд има поднесено вкупно 8 (осум) тужби, по повод кои Вишиот управен суд има донесено 3 (три) пресуди, со кои жалбите на тужителот - Друштвото за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ КОМУНИКАЦИ ДООЕЛ Штип се одбиваат како неосновани и првостепените пресуди на Управниот суд се потврдуваат. Од преостанатите 5 (пет) поднесени тужби: 2 (две) се во тек пред Управниот суд и 3 (три) се во тек пред Вишиот управен суд. За овие постапки Управниот суд во прв степен има донесено едно решение со кое тужбата на тужителот ја отфрла и две пресуди со кои тужбите на тужителот ги одбива како неосновани.

<sup>1</sup> Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр 248/18)

Бр. 12-5410/2

Скопје 21.12.2019г.



Агенција за аудио и  
аудиовизуелни  
медиумски услуги

ул. Македонија  
бр.38  
1000 Скопје



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

**Образложение**

До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како имател на информации, од барателот на информација Здружение на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики "ЕВРОТИНК-Центар за европски стратегии" од Скопје, , преку неговиот застапник / полномошник

поднесено е Барање за пристап до информации од јавен карактер бр. 0305-231/4 од 16.12.2019 година, заведено под наш арх. бр.12-5410/1 од 16.12.2019 година, со кое се бара информацијата од јавен карактер - дали Вишиот управен суд донесе пресуди за тужбите на ГБЦ Комуникации, за кои првостепениот суд пресуди во полза на АВМУ.

По извршениот увид во доставеното Барање, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, утврди дека располага со бараната информација од јавен карактер и дека не постојат законски причини за нејзина недостапност, поради што се овозможи целосен пристап до бараната информација, која е наведена во диспозитивот на ова Решение.

Во врска со напред наведеното, врз основа на член 20 став 1 алинеи 1 и 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 248/18, 27/19) и член 43 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 248/18), а согласно член 20 став 1, член 21 и член 27 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.101/19) и член 88 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

**Службено за посредување со информации,**



Агенција за аудио и аудиовизуелни  
медиумски услуги,  
Директор,

д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ

**Правна поука:** Против ова решение барателот на информација може да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

**Доставено до:**

- Подносителот на барањето за пристап до информации од јавен карактер,
- Службено за посредување со информации на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
- Архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.